



Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ” бр .63/07), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана на ден 28.12.2010 година го донесе следниот:

**АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2011 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Акцискиот план за работа на Центарот за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, која во текот на месец март о.г. ја усвои Советот за развој на регионот, по нејзината доработка согласно забелешките доставени од ресорните министерства и неопходите дополнувања и ажурирања со најновите статистички показатели. Во овој базичен документ за развој на регионот определени се приоритетите и мерките, така што низ овој Акциски план, преку проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански регион.

Битно е да напомене дека дел од проектите што започнаа да се реализираат во тековнава година, со дел од активности, се пренесуваат за следната 2011 година, што е резултат на доцнењето во трансферот на средствата по проектите одобрени за 2009 година од БРР. Во овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион ги достави до БРР за тековнава година, а кои се позитивно оценети од страна на Комисијата и чекаат формално одобрување од страна на Советот за регионален развој на РМ.

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во годината што изминува, достави поголем број проекти и до меѓународните донатори, Компонентите 2,3 и 4 од ИПА инструментите, така што очекуваме, согласно предвидените процедури, да се пристапи кон нивно одобрување и реализација во 2011 година.

ПРИОРИТЕТ I: Економски раст постигнат со квалитетно ниво на знаење и вештини на човечкиот капитал, развиени мали и средни претпријатија и препознатливи производи поврзани со географското потекло

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
I.1.1	Јакнење на улогата на општините во планирањето и реализацијата на регионалниот развој	Подигнување на капацитетите на ЕЛС за предлагање и реализација на регионални проекти	1.Обуки од доменот на регионалната политика	12 месеци	600.000,00	ЦРЈЗПР, ЕЛС, Научни и образовни институции, Совет за развој на ЈЗПР
I.1.1	Јакнење на улогата на општините во планирањето и реализацијата на регионалниот развој	Развој на локални и регионални структури и партнерства за остварување на регионален економски раст	1. Основање на ЛАГ-ови 2. Обуки за ЛАГ-ови 3. Креирање мрежи 4. Јакнење на МОС	12 месеци	1.800.000,00	ЦРЈЗПР, ЕЛС, јавен, приватен и НВО сектор
I.1.4	Трансфер на знаења и искуства	Студиски патувања	1.Посета на регионални агенции во ЕУ 2.Размена на искуства 3.Воспоставување партнерства и склучување на меморандум за соработка 4.Градење мостови	12 месеци	2.000.000,00	Совет за развој на Југозападен плански регион, ЦРЈЗПР, ЕЛС
I.2.4	Промоција на регионот	Промоција на Центарот за развој и претставување на Програмата за развој и активностите	1.Презентации пред сите заинтересирани субјекти, пред партнерите и во медиумите	6 месеци	300.000,00	ЦРЈЗПР со сите општини, МЛС и БРР
I.4.1	Обуки за подигнување нивото на продуктивност и намалување на трошоците во производство	Бизнис инкубатор и развој на туризмот:Креирање работни места за млади	1.Креирање бизнис инкубатор 2.Креирање нови бизниси за 25 млади претприемачи 3.Организирање обуки во доменот на туризмот	18 месеци	1.725.000,00	ЦРЈЗПР со ПСМ(МК) и АЦЕР(АЛ)

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна и ИКТ инфраструктура

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
II.2.3	Техничка документација за изградба на нови колекторски системи со пречистителни станици	Изработка на студија за решавање на проблемот со отпадни води (Кичево, Зајас, Осломеј, Пласница, Другово и Вранештица)	1. Изработка на идеен проект за изградба на колекторски систем во Пласница и дел од Вранештица 2. Превод на Студијата 3. Презентација на студијата	3 месеци	1.600.000,00	ЦРЈЗПР, ЕЛС, консултантска куќа
II.2.2	Техничка документација за дооформување и комплетирање на постојни колекторски системи	Физибилити студија за одведување на отпадните води од Градиште до Св.наум	1. Изработка на физибилити студија 2. Печатење на Студијата 3. Презентација на студијата	10 месеци	1.535.000,00	ЦРЈЗПР и општините Охрид, Струга и Дебрца
II.2.2	Техничка документација за дооформување и комплетирање на постојни колекторски системи	Изработка на техничка документација за фекална канализација за Вевчани и струшко	1. Изработка на основен проект 2. Ревизија на основен проект 3. Презентација на изработениот проект и негово печатење	10 месеци	1.535.000,00	ЦРЈЗПР и општините Вевчани, Струга и Охрид
II.1.4	Одржување на системи за водоснабдување и изработка техничка документација за замена на азбестни цевки	Набавка на опрема за детектирање на губиток на водите во регионот	1. Набавка на опрема 2. Обука за ракување	11 месеци	2.890.000,00	Центар за развој и 13-те општини од регионот, Јавни општински претпријатија

ПРИОРИТЕТ III Агро бизнис конципиран на современ концепт на производство на земјоделски производи препознатливи за регионот и одржлив рурален развој базиран на современи знаења и технологии

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
III.1.4	Поттикнување и промоција на производство на органска храна	Промоција на земјоделски и млечни производи во Југозападниот плански регион	Преостанати активности 1. Изработка на брошура (2000x4јазици) 2. Ажурирање на ВЕБ портал 3. Мобилни лаборатории за квалитет на земјиште 4. Финална презентација на продукти од регионот	4 месеци	1.700.000,00	ЦРЈЗПР, Сите 13 Општини од ЈЗПР

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
IV.1.4	Организирање манифестации со културни и природни содржини и традиционални вредности	Организирање карвани со фолклорни групи, презентација на традиционална храна, спортски активности и етно претстави	1. Изработка на промотивни материјали (календар на настани, флаери, програма) 2. Спортски настани 3. Театарски претстави 4. ДВД видео за регионот 5. Презентација на традиционална храна и носии 6. Хепенинг	12 месеци	2.806.000,00	ЦРЈЗПР со сите 13 општини

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
IV.2.2	Сигнализација и обележување на заштитените локалитети и објекти	Мапирање на туристичките и другите значајни локалитети и објекти во Југозападниот плански регион	<ol style="list-style-type: none"> 1.Изработка на 102 информативни табли 2.Софтверско решение за е-киосци 3. Изготвување техничка документација за поставување на инфо таблите и е-киосците 4. Набавка на 16 е-киосци (4 Охрид, 4 Струга, 2 Кичево, 2 Дебар) 5. Изработка на промотивна брошура и мапа за регионот 	12 месеци	9.096.858,00	ЦРЈЗПР со сите 13 општини
IV.3.2	Креирање туристички програми за селективни видови туризам	Промовирање "магнетни места" и вмрежување	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мапа на магнетните места во Македонија и Грција 2. Книга на локални продукти 3. ДВД видео 4. ВЕБ портал 5. Работилници 6. Студија за рурален туризам 7. Креирање на пилот туристички аранжмани 8. Промотивна тура во четирите партнерски региони 9. Финална конференција 	15 месеци	5.412.000,00	ЦРЈЗПР со ЦРЈИПР, Агенции за развој од Солун и Пела (Грција)
IV.5.2	Издавање каталози, проспекти и друг печатен материјал и промоција преку медиумите	Промотивни активности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Маркетинг и медиумско претставување 2. Изработка и ажурирање на ВЕБ портал 3. Електронска книга за регионот 	12 месеци	500.000,00	ЦРЈЗПР со сите 13 Општини

ПРИОРИТЕТ V Еколошки чисто подрачје со заштитени вода, воздух и почва, и одржливо користење на обновливи извори на енергија

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
V.6.1	Унапредување на системот за примарно собирање на отпад	Селектирање на отпад и набавка на садови за општините од Југозападниот плански регион	1. Идентификација на откупувачи на пластичен отпад и хартија 2. Дефинирање на локации за откупни пунктови и поставување контејнери 4. Набавка и монтажа на 423 контејнери 5. Кампања, изработка на ТВ спот и флаери 6. Работилници	12 месеци	8.191.570,00	ЦРЈЗПР со сите 13 општини во рамки на регионот
V.4.4	Мониторинг на примената на стандардите за заштита на квалитетот на воздухот, водата и почвата	Поставување мерен пункт за емисија на гасови и загадувањето на воздухот од ТЕЦ "Осломеј" и изработка на студија со предлог-мерки за заштита од загаденоста на воздухот	1. Пробни мерења и анализи за воздух, почва и пепел 2. Изготвување техничка докуменетација за поставување на опрема 3. Набавка на мерни инструменти за квалитет на воздух 4. Студија за квалитет на воздухот 5. Обука за ракување со опрема	12 месеци	4.200.000,00	ЦРЈЗПР и Општините Осломеј, Зајас и Кичево
V.4.1	Креирање на управувачки активности за примена на стандарди при испуштање на хемиски и др. загадувачи во површинските и подземните води	Изработка на анализи и студија за квалитетот на водата во реката Црн Дрим и Глобочичко и Дебарско езеро	1. Анализи на квалитетот на водата по извршените мерења 2. Изработка на студија	8 месеци	1.200.000,00	ЦРЈЗПР и општините Охрид, Струга, Дебар и Центар Жупа

ПРИОРИТЕТ VI Развиена социјална инфраструктура, со мрежа на ефикасни услуги, за достоинствен живот и пристоеен стандард на живеење

Р.бр	Мерка	Проект	Активности	Времетраење	Износ	Партнери
VI.2.1	Креирање на олеснување за живот и работа во општините со емигрантивни карактеристики и руралните средини	Интегрирање на жените од малцинските заедници на пазарот на труд	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кампања за подигнување на можностите за вработување на жени 2. Центри за поддршка 3. Обуки за претприемачи 4. Креирање на мрежи на женски НВО-а 	15 месеци	12.917.152,00	ЦРЈЗПР со Институт за етнички прашања (Словенија), Сите 13 Општини од ЈЗПР